

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Име на буџетска програма

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Ознака на буџетска програма

ФА

Развојна потпрограма

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ
РАСХОДИ) ВО Н.М. ХИПОДРОМ IIОзнака на развојна
потпрограма

ФАО

Лице за контакт

Сашо Трајков

тел. и факс

003892 322 66 55 / 3215 112

Функција:

Раководител на Сектор за локален економски развој

E-mail

contact@gazibaba.gov.mk

Адреса:

бул. „Архимедова“ бр. 2 - Општина Гази Баба

**Цели на развојната
потпрограма (идентификација
на цели кои ќе се постигнат со
реализација на развојната
потпрограма)**

ОПИС

Да се подобри квалитетот на живот на новите жителите на новата урбана населба Хиподром, преку изградба на комунална и сообраќајна инфраструктура која е во надлежност на општината до крајот на 2017 год.; Да се создадат комунални и сообраќајни предуслови за развој на новата резидентна населба Хиподром II; Заштита на животната средина и здравјето на новите жители на Хиподром II; Да се создадат претпоставки за развој на локалната економија преку изградба на комуналната и сообраќајната инфраструктура;

Планирани активности

1 - Ревидирање на постојниот технички (основен) проект; 2 - Добивање на одобрение за градба; 3 - Распишување на јавен повик за јавна набавка; 4 - Изградба на секундарна комунална инфраструктура и локални улици во периодот 2014 - 2017 следејќи ја динамиката на градење на сопствениците на градежни парцели во Хиподром II; 5 - Вршење надзор при изградбата;

Очекувани резултати	1- Изградба на секундарната комунална и сообраќајна инфраструктура до крајот на 2017 год; 2 - Создавање на услови за ефектуирање на локацискиот и градежен потенцијал во новата резидентна населба Хиподром II од страна на домашните и странските инвеститори; 3 - Создавање на буџетски услови за следење на динамиката на градење на сопствениците на градежно земјиште и градежни парцели во резидентната населба Хиподром II.				
Ризик и претпоставки	1 - Остварување на очекуваните приходи во буџетските години; 2 - Подземните води во процесот на изградба на секундарната комунална и сообраќајна инфраструктура; 3 - Намалената динамика на градење на сопствениците на градежно земјиште и парцели; 4 - Запазувањето на роковите од динамичкиот план за изградба на секундарната комунална и сообраќајна инфраструктура ;				
Датум на започнување со имплементација на проектот	Јануари 2014 година				
Датум на завршување на проектот	Декември 2017 година				
Вкупна вредност	90.000.000,00 денари				
Име на студија					
Ниво на студија*	ГП				
Автор/Фирма, Седиште					
Датум на изготвување на проектна документација	2008 година				
		2014	2015	2016	2017
Индикатори	реализирани буџетски средства	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

*ДИП = Документ за идентификација на проектот (студија)

ИП = Идеен проект

ГП = Главен проект

ПФС = Предфизибилити студија

ФС = Физибилити студија

ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Извор на финансирање	Статус на финансирање*	Динамика за финансирање						
		Вкупен износ на проектот во МКД	Потрошено заклучно со 31/12/2013	Предвидени расходи 2014	2015	2016	2017	По 2018 година
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Буџет (630)			0	0	0	0	0	0
Буџетско учество	С	90.000.000		10.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	
ДДВ								
Вкупни донации								
Влада на РМ **					0	0		
Име на донатор**					0	0		
Име на донатор**								
Вкупно заеми								
Име на кредитор**					0	0		
Име на кредитор**								
Име на кредитор**								
Други извори на финансирање ***								
Вкупно		90.000.000		10.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	0

* Ако е С= сигурен, внеси го датумот на потпишување на финансискиот договор или внеси КС = Квази сигурен, (што покажува дека договорот не е сеуште потпишан) или П = преговори (што покажува дека финансиерот е идентификуван и заинтересиран да го поддржи проектот).

** Тука да се наведат донаторите и кредиторите. Доколку има повеќе донатори или кредитори, да се внесе секој пооделно.

Ако изворот на финансирање е донација од ЕУ, да се наведе дали се работи за ИПА средства

***Да се наведат конкретните сопствени извори на инвеститорот (јавните претпријатија на општината, регионални центри, невладини организации и др.)